

Предмет	ЗДРАВСТВЕНА НЕГА НА ОНКОЛОШКИ БОЛНИ СО ОНКОЛОГИЈА
Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломирана мед.сестра/техничар
Код	СМС/Т-322
Студиска година	Трета
Семестар	шести
Вкупно часови	130
Кредити	6
Вид на предмет	Задолжителен
Предуслови	Исполнет услов за запишувањ е во трета година
Изведува	Катедра за онкологија
Одговорен наставник	проф.д-р Анета Димитровска
Адреса:	Институт за онкологија и радиотерапија, Водњанска 17, 1000 Скопје, Тел. +389 2 3147 847 е-маил: adimitrovska@medf.ukim.edu.mk
Клучни зборови	Студии за медицински сестри и техничари, професионални предмети, онкологија
Учебни цели	Студентот да се стекне со основни теоретски познавања за превенција, дијагноза и третман на малигноми -Студентот да ги научи и осознае стандардите и активностите за државствена нега на онколошките болни -Студентот да се оспособи да знае да изведува посебни негователски ештини и активност од здравствената нега на онколошките болни
Кратка содржина	Теоретска настава: Здравствена нега на онколошки болни (10 часа) <ul style="list-style-type: none"> • Психосоцијален третман на болни од карцином • Здравствена нега на болни со карциноми на палијативен третман • Припрема и здравствена нега на болни на зрачна терапија • Здравствена нега на болни со хемотерапија • Здравствена нега на болни пред смрт Онкологија (20 часа) -Вовед во онкологијата, епидемиологијата, етиолошките фактори, превенција и рано откривање на малигните тумори -Дијагноза на малигните заболувања и утврдување на стадиумот на болеста (цитолошки и хистопатолошки наод, туморски маркери) -Превенција, дијагноза и третман на најчести малигноми на: глава, врат и ЦНС бели дробови и плевра дојка ГИТ женски и машки полови органи коскени тумори и тумори на меки ткива тумори на кожа хемато-онкологија -Видови, карактеристики на третмани: зрачна терапија хемотерапија хормонска терапија имунотерапија палијативна терапија -Компликации од третман на онколошки болни
Организација	Теоретска настава: 30 часа Пракса: престој во тек на полно работно време (100 часа)
Методи на учење	Интерактивни предавања, пракса
Предвидени учебни резултати	Знаење и разбирање: Студентот ќе се стекне со знаење и разбирање за најчестите здравствени проблеми на онколошките болни и ќе ги совлада основните принципи на здравствената нега во тој домен. Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги применува во практиката здобиените теоретски

	знаења.															
Специфични препораки за наставата	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидените активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.															
	Бодирање на активностите на студентот:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови минимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Континуирани проверки</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Писмен дел *</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Практичен дел **</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Теоретска настава</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Практична настава</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Вкупно</td> <td>60-100</td> </tr> </tbody> </table>		Вид на активност	Бодови минимум	Континуирани проверки	20	Писмен дел *	20	Практичен дел **	8	Теоретска настава	2	Практична настава	10	Вкупно	60-100
	Вид на активност	Бодови минимум														
	Континуирани проверки	20														
Писмен дел *	20															
Практичен дел **	8															
Теоретска настава	2															
Практична настава	10															
Вкупно	60-100															
Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.																
<div style="text-align: right;">мин.-макс.</div> Континуирана проверка бодови 20 - 32																
Континуирана проверка (колоквиум): 1 Колквиумот го покрива општиот дел и ги вклучува блок 1,2 и делумно 3 согласно распоредот на часовите																
исмен дел* бодови 20 - 32 Практичен дел** бодови 8 - 12																
*Писмен дел: Писмениот дел се состои од тест кој го покрива специјалниот дел од предметот и ги вклучува блок 4 и 5 и делумно блок 3 согласно распоредот на часовите **Prakti ~en del (spored katal og na ve{ ti ni): Studentot e dol` en da osvoi mi ni mum od predvi deni te bodovi za sekoj del od i spi tot posebno za da mo` at da mu bi dat vpi { ani bodovi te za zavr{ en i spi t. Vo sproti vno, i spi tot se smeta za nepol o` en.																
Проверка на знаења:	Условувачки критериуми: Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската настава и праксата за да пристапи на континуирана проверка. Проверката на знаења е писмена и се изведува по завршувањето на предавањата на секој од сегментите посебно. Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на праксата и се состои во проверка на практичните знаења, оценка на дневникот (документацијата за негата) и оценка на однесувањето и ангажманот на студентот. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ги и континуираните проверки и практичниот дел на испитот. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираните проверки и практичниот испит, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.															
	Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и/или практичен. Се состои од континуираните проверки и/или практичниот дел на испитот на коишто студентот не освоил минимум бодови.															
Критериуми за оценување бодови/оценка	до 59 бода	5 (пет) Ф														
	од 60 до 68 бода	6 (шест) Е														
	од 69 до 76 бода	7 (седум) Д														
	од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц														
	од 85 до 92 бода	9 (девет) Б														
	од 93 до 100 бода	10 (десет) А														
Учебни помагала	Основни: Авторизирани предавања од Катедрата															